



Станислав ПЕТКОВСКИ

ЛОКАЛ ПАТРИОТСКА ТИПИЧНО СКОПСКА ПРИКАЗНА

Нашиов град Скопје т.е. по грчки, нашата држава, сè повеќе и повеќе, личи на една голема смешка, или поточно, како наравоучение за граѓаните кои бараа промена на општествениот систем, е големо разочарување на транзициониот период. Што би можело да значи ова? Имено, искуството од движењето по улиците на Скопје, сè повеќе личи на авантура и во поглед на време и во поглед на опасност по живот. Премостувањето на центарот е речиси исто како голема авантура, која прави човек да се чувствува горд ако ја помине без застој, или нервози. Поучно за граѓаните кои сепак повеќе го сакаа комунизмот е тоа што можат да извикаат: "Сакавте пад на комунизмот? Еве ви сега гужви, криминал и хаос, па да ве видам! Поарно ни беше порано, до 15 часот на работа, мала гужва до 15,45, сите дома на ручек, попладневно спиење, вести, малку гости, малку маалото и... на спиење, во обнова на својата земја!"

Сега, градот е затнат, а некои од сообраќајните архитекти на градот, "Јужен булевар" го направија слепо црево преку кое целата гужва повторно ни ја враќаат кај "Нова Македонија", а таму кога ќе свртат лево, ги чека полициски пункт, кој секој петнаесетти го сопира за документи, за светла за појас, бидејќи другите пунктови во државата се растуриени и само тука, "карши Нова Македонија", е "легло, антидржавно, бидејќи полицијата си направила пункт за проверка на преостанатите, последни, граѓани кои не го почитуваат законот". Ако потоа завртите од правец на "Нова Македонија", повторно лево, по улица "Железничка" која "УМНО", нашите сообраќајни архитекти ја направила еднонасочна, ќе видите најдолг паркинг во центарот на Скопје т.е. улицата е ПАРКИНГ, и повторно, возење во гужва, само во една колона. А од таму,

ако сакате во центар, преостанатото гориво ќе го потрошите вртејќи под подвозникот, за да дојдете до "Мито Хаџивасилев Јасмин", булевар кој сега е еднонасочен, со три колони, и никогаш повеќе нема гужва, бидејќи гужвата од "Железничка" сега е насочена токму преку него, од типот "ајде марш сите назад во центар да правите издувни гасови". Невиден ред во Скопје.

Ова е вака веќе цела година, а слушам за овој генијален изум биле одобрени и супер средства. А, уште почудно никој не се буну! Луѓето се нервираат, чекаат, протокот низ центарот со овие еднонасочни улици и, се разбира, со најголемата слепа улица во Европа, "Јужен булевар", е затнат и погоден за добивање инфаркт.

Но, кога ќе размислам подобро, ова ми изгледа како добро решение за разбивање на генералните грижи, невработеноста, за приемот во НАТО, за приемот во Европа. Така, луѓето ќе си имаат секојдневна грижа, како да поминат низ Скопје? Особено во неговиот централен дел. Како да завршат работа, а не некои си високи политики? Од друга страна, така нервозни, движејќи се, меѓу себе се расправаат и тоа не по политичка, или етничка основа, туку по "право на предност". Сите се нервозни, ќе се изнапусујат и така абреагирани си одат на работа како "бајчиња". Како забава, додека чекаат, имаат билборди со разно-разни реклами од типот "Би ме убил ли за да стигнеш побрзо!", така на граѓаните им се сугерира дека оној кој би можел да има сообраќајна незгода, дека преживеал ОБИД ЗА УБИСТВО и дека оној кој вози побрзо е УБИЕЦ. Од друга страна, пак, оној кој со некоја крнтија вози бавно и ги нервира сите и поради него уште повеќе се затнува сообраќајот, тој всушност е ХУМАН, не се брза, значи не е убиец. Но, ние по навика сме се научиле дека и за нив треба тогаш да се изгласа Закон за ам-

нестија т.е. за оние кои брзаат т.е. за убијците. Кампања си е кампања, па јас ќе им верувам.

Така, замислен, седејќи во автомобилот, чекајќи и мене да ми дојде ред на semaфорот, си викам дали и ние ако толку брзаеме за прием во Европа би ни се допаднал билбордот, "БИ НЕ УБИЛЕ ЛИ ЗА ШТО ПОБРЗО ДА СТИГНЕМО ВО ЕВРОПА!" Си се смешкам, па си мислам дека ваков билборд има повеќе смисла за други дејности отколку за сообраќајот. Најпосле, дали и оние кои возат без таблица се убијци и би требало да има билборд од типот "Регистрирај се, зарем за некои 10.000 денари би не убил не-регистриран! На! Не нив!" Нема што, добро се сетиле за ова кампањава за безбедност во сообраќајот, сите се убијци кои брзаат, па ај сега да видам кој ќе брза. И точно, никој не брза, сите стојат. И се псујат меѓу себе, или во себе, во зависност од културното ниво и во зависност во која состојба излегол секој од дома, или од работа. Ова билбордике, добра работа се, по асоцијација те тераат да се замислиш и плус, бидејќи нема што друго, во центарот на Скопје - читај билборди.

Но, има решение, може граѓаните да се движат низ центарот на Скопје и без гужва. Ако се организираат, ако закажат штрајк, ќе си се движат по расчистени улици, а возачите ќе ги псујат нив, овие ќе викаат по Собрание, по Влада, Владата ќе преговара итн.

Како и да е, живеаме навистина бурен живот, гледам кампања за нов пензиски фонд и се прашувам дали навистина некој ќе преживее вакви нервози да ужива во пензијата. Изгледа, странските инвеститори не нашле дека најдобар бизнис во Македонија всушност е ПЕНЗИСКИ ФОНД. Граѓаните толку стресно живеат, а во последно време и неквалитетно се хранат, што нема шанси повеќе од пет години да им го трошат фондот, откако ќе се пензионираат.